

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје

Финансиски извештаи

за годината што завршува на

31 декември 2024 и

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страница
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 -6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 - 10
Извештај за паричниот тек	11 - 12
Белешки кон финансиските извештаи	13 - 131
Прилог 1-Годишна сметка	
Прилог 2-Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До раководството и единствениот содружник на
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20

1000 Скопје

Северна Македонија

Т +389 (0)2 3214 700

Ф +389 (0)2 3214 710

Е Contact@mk.gt.com

Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје (во понатамошниот текст „Штедилницата“), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2024 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 131.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2023 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 20 март 2024 година изразил мислење без резерва за истите.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 26 март 2025 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	тековна година 2023
Приходи од камата	49.221	47.163
Расходи за камата	(8.913)	(8.254)
Нето приходи/(расходи) од камата	40.308	38.909
Приходи од провизии и надомести	7.512	8.511
Расходи за провизии и надомести	(492)	(322)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.020	8.189
Нето приходи од тргување	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	-	(2)
Останати приходи од дејноста	3.637	2.868
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	(4.094)	(4.764)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-
Трошоци за вработените	(27.812)	(27.535)
Амортизација	(3.011)	(3.078)
Останати расходи од дејноста	(14.330)	(13.002)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	1.718	1.585
Данок на добивка	(231)	(193)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	1.487	1.392
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	1.487	1.392
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

*само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2025 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин ПетровиќКоординатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка

За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

	Белешка	2024	2023
Добивка/(загуба) за финансиската година		1.487	1.392
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		-	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех			
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот			
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		1.487	1.392

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2025 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2024

Актива

Парични средства и парични еквиваленти
Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
Дериватни средства чувани за управување со ризик
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други комитенти
Вложувања во хартии од вредност
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)
Побарувања за данок на добивка (тековен)
Останати побарувања
Заложени средства
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Одложени даночни средства
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Вкупна актива

Обврски

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
Дериватни обврски чувани за управување со ризик
Депозити на банките
Депозити на други комитенти
Издадени должнички хартии од вредност
Обврски по кредити
Субординирани обврски
Посебна резерва и резервирања
Обврски на данок на добивка (тековен)
Одложени даночни обврски
Останати обврски
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Вкупно обврски

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	тековна година 2023
18	63.146	49.644
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	-
22.2	259.231	255.317
23	6.963	7.958
24	-	-
30.1	-	-
25	303	322
26	-	-
27	-	-
28	4.775	5.686
29	25.969	25.103
30.2	-	-
31	-	-
	360.387	344.030
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	253.906	238.017
35	-	-
36	5	4
37	-	-
38	820	715
30.1	37	36
30.2	-	-
39	3.288	4.414
31	-	-
	258.056	243.186

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2024 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	тековна година 2023
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40	75.607
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	112	112
Останати резерви	15.227	15.227
Задржана добивка/(акумулирани загуби)	11.385	9.898
Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на Штедилницата	102.331	100.844
Неконтролирано учество*		
Вкупно капитал и резерви	102.331	100.844
Вкупно обврски, капитал и резерви	360.387	344.030
Потенцијални обврски	42	-
Потенцијални средства	42	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2025 година.

Управител
М-р Елеонора Згорњанин Петровиќ




Координатор за финансии
Јованка Тодорова



Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акц. на Штедилницата	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Преми и од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви	Резерв за продажба	Резерв за преземи за неплате-ни побарувања	Резерв за заштита од ризикот	Резерв од курсни разлики и од вложувања во странско работе-ње	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитал на компонентата на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулиран и загуби)		
На 1 јануари 2023 (претходна година)	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	-	1.181	7.325	-	99.452	99.452
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година														1.392	-	-	1.392	1.392
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>должнички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства распол. за прод,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр, раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)
За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останат и ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останат и резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно неререализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.392	-	-	-	1.392	1.392
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.181)	1.181	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.181)	1.181	-	-	-	-
На 31 декември 2023	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	1.392	8.506	-	-	100.844	100.844

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акц. на Штедилницата	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)		
На 31 декември 2023 (претходна година)/ 1 јануари 2024 (тековна година)	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	1.392	8.506	-	100.844	100.844
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487	-	-	1.487	1.487
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>должнички инструменти</i>																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства распол. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година



(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложувања во странско работење	Останат и ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останат и резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите		
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерезализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487	-	-	1.487
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.392)	1.392	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.392)	1.392	-	-
На 31 декември 2024	75.607	-	-	-	-	112	-	-	-	15.227	-	-	1.487	9.898	-	102.331

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 25 февруари 2025 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

Паричен тек од основната дејност

Добивка/(загуба) пред оданочувањето

Коригирана за:

Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*

Амортизацијата на:

нематеријални средства

недвижности и опрема

Капиталната добивка од:

продажба на нематеријални средства

продажба на недвижности и опрема

продажба на преземени средства врз основа на

ненаплатени побарувања

Капиталната загуба од:

продажба на нематеријални средства

продажба на недвижности и опрема

продажба на преземени средства врз основа на

ненаплатени побарувања

Приходи од камата

Расходи за камата

Нето приходи од тргување

Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна

резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа

дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва

ослободена исправка на вредноста и посебна резерва

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на

нето основа

дополнителни загуби поради оштетување

ослободени загуби поради оштетување

Резервирања

дополнителни резервирања

ослободени резервирања

Приходи од дивиденди

Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва

Останати корекции

Наплатени камати

Платени камати

**Добивка од дејноста пред промените во деловната
актива****(Зголемување)/намалување на деловната актива:**

Средства за тргување

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Заложени средства

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Задолжителна резерва во странска валута

Задолжителен депозит во НБРСМ според посебни прописи

Останати побарувања

Одложени даночни средства

Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за

отуѓување

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	тековна година 2023
	1.718	1.585
15	1.299	1.416
15	1.712	1.662
11	-	-
11	(74)	-
11	-	-
16	-	-
16	-	-
16	-	-
6	(49.221)	(47.163)
6	8.913	8.254
8	-	-
12	18.942	20.318
12	(14.848)	(15.554)
13	-	-
13	-	-
38	167	110
38	(22)	(3)
	-	-
	-	-
	(142)	(213)
	49.016	46.921
	(8.856)	(8.149)
	8.604	9.184
	-	-
	-	-
	-	-
	(7.700)	(16.629)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	54	(73)
	-	-
	-	-
	-	-

Извештај за паричниот тек (продолжува)
За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:
Обврски за тргување -
Дериватни обврски чувани за управување со ризик -
Депозити на банки -
Депозити на други комитенти 15.831 15.252
Останати обврски (1.123) (1.366)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување -
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето 15.666 6.368
(Платен)/поврат на данок на добивка (231) (186)
Нето паричен тек од основната дејност 15.435 6.182
Паричен тек од инвестициската дејност
(Вложувања во хартии од вредност) (59.004) (71.976)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност 60.000 72.000
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва) - -
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва - -
(Набавка на нематеријални средства) (388) (57)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства - -
(Набавка на недвижности и опрема) (2.630) (1.597)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата 89 -
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба) - -
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба - -
(Останати одливи од инвестициската дејност) - -
Останати приливи од инвестициската дејност - -
Нето паричен тек од инвестициската дејност (1.933) (1.630)
Паричен тек од финансирањето
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност) - -
Приливи од издадените должнички хартии од вредност - -
(Отплата на обврските по кредити) - (4.021)
Зголемување на обврските по кредити - -
(Отплата на издадените субординирани обврски) - -
Приливи од издадените субординирани обврски - -
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот - -
(Откуп на сопствени акции) - -
Продадени сопствени акции - -
(Платени дивиденди) - -
(Останати одливи од финансирањето) - -
Останати приливи од финансирањето - -
Нето паричен тек од финансирањето - (4.021)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти - -
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти - -
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти 13.502 531
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари 49.644 49.113
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 63.146 49.644

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2024	тековна година 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	15.831	15.252
	(1.123)	(1.366)
	-	-
	15.666	6.368
	(231)	(186)
	15.435	6.182
	(59.004)	(71.976)
	60.000	72.000
	-	-
	-	-
	(388)	(57)
	-	-
	(2.630)	(1.597)
	89	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.933)	(1.630)
	-	-
	-	-
	-	(4.021)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	(4.021)
	-	-
	-	-
	13.502	531
	49.644	49.113
18	63.146	49.644

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Единствениот Содружник на 25 февруари 2025 година.

Управител
М-р Елена Згорњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи**1. ВОВЕД****а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 6 филијали и еден шалтер.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2024 изнесува 31 вработени (2023: 32 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2024 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 25 февруари 2025 година.

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност****Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, пропишани од страна на НБРСМ и кои се во примена од 01 Јануари 2018 година.

Критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, (службен весник бр 57/23; 27/24)

Стандарди кои се објавени, а сè уште не се во примена

На датумот кога овие посебни финансиски извештаи се усвоени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата, постојат објавени стандарди кои сè уште не се во примена.

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 275/24 објавени се:

- Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи,
 - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, и
-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)**

- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките.

Измените се однесуваат на нов начин на евиденција на договорите за наем, согласно МСФИ 16 – Лизинг, со примена од 1 јануари 2025.

*Ефект од новата регулатива во финансиските извештаи на Штедилницата
Штедилницата како наемател*

Штедилницата направи пресметка на ефектите од новата регулатива на НБРСМ и на 1 јануари во Билансот на состојба евидентираше средства со право на користење и обврска за наем во износ од 1.687 илјади денари.

При пресметката на средство со право на користење и обврска за наем, Штедилницата ги вклучи сите договори за наем на недвижности, освен:

- Краткорочните договори за наем, кои на датумот на започнувањето имаат очекуван период на наем до 12 месеци;
- Средствата земени под наем кои се со мала вредност, под 300,000 денари, земајќи ја предвид вредноста на средството под наем како ново средство, без разлика на неговата старост на датумот на земање под наем.

За овие исклучоци, Штедилницата евидентира расходи во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот

Презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРСМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)**

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка г).

в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа кои се дел од надоместите при одобрување се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата и се дел од ефективна каматна стапка. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, како надоместоците кои се случуваат за времетраење на отплата на кредитот, надоместоците при ненавремена отплата на кредит, надоместоците за економско финансиски консалтинг, се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2024	Во денари претходна година 2023
1 УСД	58,8807	55,6516
1 ЕУР	61,4950	61,4950

Финансиски средства

Класификацијата на финансиските средства зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства**

Финансиските средства се класифицираат во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на штедилницата за управување со финансиските средства;
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Штедилницата има за цел наплата на паричните текови од финансискиот инструмент. Штедилницата може да класифицира одредени финансиски средства во деловниот модел чија исклучива цел е наплата на паричните текови од финансискиот инструмент дури и во случај истите да бидат продадени, (во случај продажбата да не е предизвикана поради влошување на кредитниот ризик на финансиските инструменти кои се продаваат), но под услов:

- вредноста на продадените финансиски средства да е нематеријална, односно да не надминува 10% од просекот на портфолиото во претходниот извештаен период (финансиска година). Просекот е средина од состојбата на почетокот и крајот на извештајниот период.
- продажбите да се ретки, односно не повеќе од 4 во претходниот извештаен период (финансиска година).

Веднаш по стекнувањето на некое финансиско средство Штедилницата врши анализа на паричните текови на финансиското средство со цел да утврди дали паричните текови генерирани од тоа средство се однесуваат исклучиво на наплата на главница и камата.

Карактеристиките на финансиските средства кои доведуваат до парични текови кои не се однесуваат само на плаќање на главница и камата ќе се занемарат доколку:

- овие карактеристики имаат нематеријален ефект на вкупните парични текови на финансиското средство;
- овие карактеристики во деловната пракса се реализираат исклучително ретко и имаат мала веројатност да се случат.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Штедилницата ги класифицира финансиските инструменти кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент до датумот на доспевање и наплата на очекуваните парични текови;
-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства (продолжува)**

- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот на главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите).

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент заради наплата на очекуваните паричните текови и/или негова продажба;
- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот од главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите). Со состојба на 31 декември 2024 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Штедилницата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Со состојба на 31 декември 2024 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Главницата претставува објективна вредност на финансискиот инструмент во моментот на неговото признавање.

Каматата ги содржи следните елементи: временска вредност на парите, кредитен ризик врзан за главницата за определен временски период, останати ризици и трошоци на кредитирање и маргина на Штедилницата.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мери при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки и депозити кај НБРСМ и орочени депозити во банки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување. Овие средства се класифицирани по амортизирана набавна вредност.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои што ги управува Штедилницата со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (Штедилницата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се побарувања кои произлегуваат од трансакции со клиенти. Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства, кои го исполнуваат условот на СППИ (Единствено отплати на главница и камата). Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ (Единствено отплати на главница и камата) тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените се евидентираат во билансот на успех. Кредитите почетно се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите на и побарувања од комитентите и банки се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата месечно, на датумот на секој биланс на состојба проценува и признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент и вклучува соодветен макроекономски показател.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризичности) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани кредитни загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален кога износот на достасаните побарувања кон клиентот по која било основа (главница, камата, други некаматни побарувања) не е наплатен подолго од 90 последователни дена сметано од денот кога достасаниот износ го надминал прагот на значајност или поради неможност за наплата
- Кредитот за кој се верува дека не е можно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натamoшните наплати се евидентираат како останати приходи од дејноста, добивки при наплата на претходно отпишани кредити и побарувања. Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ОВОЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозитите на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентираат одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4-10 години
Мебел и опрема	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместлива вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжува)**

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено се признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Политиката за донации.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проекти (белешки 28 и 39) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените***Планови за дефинирани придонеси***

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Користи за вработените (продолжува)*****Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временни разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) **Значајни сметководствени политики (продолжува)****Наеми**

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите врз основа на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) **Употреба на оценки и проценки**

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)**

директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани кредитни загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Финансиска криза предизвикана од високата стапка на инфлацијата и енергетската криза

Идните парични текови на Штедилницата се под директно влијание од последиците кои што ги предизвика енергетската криза, високата стапка на инфлација која предизвика пораст на референтната каматна стапка, а со тоа и пораст на каматните стапки на кредитите и депозитите. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флуктуации и дали таквите флуктуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2024 немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРСМ.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2024 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	63.146	63.146
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	259.231	259.231
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	6.963	6.963
Останати побарувања	-	-	-	-	303	303
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	329.643	329.643
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	253.906	253.906
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	5	5
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	3.288	3.288
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	257.199	257.199

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2023 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	49.644	49.644
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	255.317	255,317
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	7.958	7.958
Останати побарувања	-	-	-	-	322	322
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	313.241	313.241
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	238.017	238.017
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	4	4
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	4.414	4.414
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	242.435	242.435

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и оперативниот ризик. Штедилницата има изготвено документ за прифатливо ниво на ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатори на филијали, Координатор за наплата, Координатор за управување со ризици, Координатор за финансии, Лица овластени од Управител при одобрување на исклучоци и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит;
- Гаранции од мултилатерални развојни банки

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во намирувањето на обврските.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 220,000 денари до 01.12.2023, над 240,000 денари до 01.12.2024, над 250,000 денари од 01.12.2024. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана кредитна загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)**2.1 Кредитен ризик (продолжува)****2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста**

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;
- доколку се поминати (12) месеци од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик која почна со примена од 01 Јули 2019 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	Година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	178.858	177.478	-	-	7.000	-	50.002	46.981	12	5	4	-	-	-	235.876	224.464
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(3.748)	(4.090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.748)	(4.090)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	175.110	173.388	-	-	7.000	-	50.002	46.981	12	5	4	-	-	-	232.128	220.374
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	95.649	91.401	-	-	-	-	-	-	59	22	34	25	-	-	95.742	91.448
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(12.342)	(10.605)	-	-	-	-	-	-	(11)	(4)	(4)	(2)	-	-	(12.357)	(10.611)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	83.307	80.796	-	-	-	-	-	-	48	18	30	23	-	-	83.385	80.837

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	11.870	14.503	-	-	-	-	-	-	296	451	-	-	-	-	12.166	14.954
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(11.056)	(13.370)	-	-	-	-	-	-	(292)	(448)	-	-	-	-	(11.348)	(13.818)
	-	-	814	1.133	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	818	1.136
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	286.377	283.382	-	-	7.000	-	50.002	46.981	367	478	38	25	-	-	343.784	330.866
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(27.146)	(28.065)	-	-	-	-	-	-	(303)	(452)	(4)	(2)	-	-	(27.453)	(28.519)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	259.231	255.317	-	-	7.000	-	50.002	46.981	64	26	34	23	-	-	316.331	302.347

За целите на финансиските извештаи, Штедилницата групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (прилог кон истоимената одлука, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик ги поврза и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
	во илјади денари															
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	20.169	14.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.169	14.145
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	46.506	38.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.506	38.501
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	66.675	52.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.675	52.646

На крајот на 2023 и 2024 година Штедилницата изврши проценка на вредноста на обезбедувањето на златните предмети кои се депонирани за обезбедување на кредити по пазарна откупна цена, при што се изврши усогласување на вредноста на златните предмети.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)
2.1 Кредитен ризик (продолжува)
2.1 В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложенисти		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	30.520	31.407	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	30.532	31.409
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехранбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	-	-	-	-	7.000	-	50.002	46.981	-	-	-	-	-	-	57.002	46.981
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	228.711	233.910	-	-	-	-	-	-	52	24	34	23	-	-	228.797	223.957
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	259.231	255.317	-	-	7.000	-	50.002	46.981	64	26	34	23	-	-	316.331	302.347

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1. Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
во илјади денари																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	259.231	255.317	-	-	7.000	-	50.002	46.981	64	26	34	23			316.331	302.347
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
Европа (останато)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	259.231	255.317	-	-	7.000	-	50.002	46.981	64	26	34	23		-	316.331	302.347

2.1. Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства еднакво на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на преорочување на доспеаните обврски може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во прикажаните износи не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРСМ во износ од 4.666 илјади денари (2023: 5.847 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата.

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2024 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	58.480	-	-	-	-	-	58.480
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.274	10.196	66.437	73.224	115.990	13.257	286.373
Вложувања во хартии од вредност	-	7.000	-	-	-	-	7.000
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	406	-	-	-	-	-	406
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	66.160	17.196	66.437	73.224	115.990	13.257	352.264
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11.325	18.277	85.416	64.134	74.225	528	253.905
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	5	-	-	-	-	-	5
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	37	-	-	-	-	-	37
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	457	-	-	-	-	-	457
Вкупно финансиски обврски	11.824	18.277	85.416	64.134	74.225	528	254.404
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	54.336	(1.081)	(18.979)	9.090	41.765	12.729	97.860

Рочната неусогласеност во блоковите од 1 до 3 месеци и од 3 до 12 месеци е резултат на поголеми одливи од приливи како резултат на договорени доспевања на кредитни изложености и депозити на клиенти во ист период. Кумулатив на ред рочна неусогласеност до 2 години е позитивна во износ од 43.366 илјади денари поради позитивна разлика во блокот до 1 месец и блокот од 1 до 2 години.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2023 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	43.797	-	-	-	-	-	43.797
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	6.049	9.169	63.997	68.988	121.797	13.383	283.383
Вложувања во хартии од вредност	7.958	-	-	-	-	-	7.958
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	504	-	-	-	-	-	504
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	58.308	9.169	63.997	68.988	121.797	13.383	335.642
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	9.886	17.555	68.181	88.028	53.121	1.246	238.017
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	4	-	-	-	-	-	4
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	36	-	-	-	-	-	36
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	481	-	-	-	-	-	481
Вкупно финансиски обврски	10.407	17.555	68.181	88.028	53.121	1.246	238.538
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	47.901	(8.386)	(4.184)	(19.040)	68.676	12.137	97.104

Рочната неусогласеност во блоковите од 1 до 3 месеци, од 3 до 12 месеци и од 1 до 2 години е резултат на поголеми одливи од приливи како резултат на договорени доспевања на кредитни изложености и депозити на клиенти во ист период. Кумулатив на ред рочна неусогласеност до 2 години е позитивна во износ од 16.291 илјади денари поради позитивна разлика во блокот до 1 месец.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно Одлуката за методологија за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)
2.3. Пазарен ризик (продолжува)
2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)
А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2024 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	1.487	100.033	345.152	29%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% и директен кредитен ризик преку вложување на квалитет на портфолио)	1.487	100.033	345.152	29%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(12.328)	87.705	328.254	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(37.091)	62.942	303.490	21%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(61.855)	38.178	278.726	14%
Ризик од промена на каматните стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(2.363)	97.670	345.152	28%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(5.898)	94.135	345.152	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)				
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)
2.3. Пазарен ризик (продолжува)
2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)
А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2023 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2023)	1.392	98.137	340.373	29%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	1.392	98.137	340.373	29%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(15.712)	82.425	323.269	25%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(44.625)	53.512	294.356	18%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(73.538)	24.599	265.443	9%
Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)				
Сценарио 1 (намалување за 2%)	(2.544)	95.593	340.373	28%
Сценарио 2 (намалување за 5%)	(6.354)	91.783	340.373	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)				
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)				

45

45

45

45

45

45

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.2. Каматен ризик**

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)**А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>		31 декември 2024	31 декември 2023
	Валута		
Нето-пондерирана позиција за валута			
МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	2.373	2.558
Нето-пондерирана позиција за валута ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(22)	(22)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		2.351	2.535
Сопствени средства		100.033	98.137
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		2,35%	2,58%

* Лимит на изложеност е максимум 20%

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2024 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	63.007	-	-	-	-	-	63.007
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	44.876	6.762	39.931	54.976	97.474	12.607	256.626
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	6.963	-	-	-	-	6.963
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	107.883	13.725	39.931	54.976	97.474	12.607	326.596
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	24.427	17.613	94.293	53.676	62.612	528	253.149
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	5	-	-	-	-	-	5
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	24.432	17.613	94.293	53.676	62.612	528	253.154
Нето билансна позиција	83.451	(3.888)	(54.362)	1.300	34.862	12.079	73.442
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	83.451	(3.888)	(54.362)	1.300	34.862	12.079	73.442

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2023 (претходна година)*							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	49.436	-	-	-	-	-	49.436
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Кредити на и побарувања од банки	79.125	5.283	26.313	42.989	87.013	11.852	252.575
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.958						7.958
Вложувања во хартии од вредност							
Останата неспомната каматочувствителна актива							
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	136.519	5.283	26.313	42.989	87.013	11.852	309.969
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	26.435	14.645	78.681	71.153	45.156	1.247	237.317
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	4	-	-	-	-	-	4
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	26.439	14.645	78.681	71.153	45.156	1.247	237.321
Нето билансна позиција	110.080	(9.362)	(52.368)	(28.164)	41.857	10.605	72.648
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	110.080	(9.362)	(52.368)	(28.164)	41.857	10.605	72.648

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

2023 (претходна година)

Монетарни средства

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или слаби внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со оперативен ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат загуби кои можат да потекнуваат од настани кои се класифицирани како ризични настани од внатрешна измама, надворешна измама, работни практики и сигурност на работно место, клиенти, производи и деловни практики, оштетување на основни средства, прекин на деловни процеси и системски грешки и извршување, испорака и управување со процеси и нивно евидентирање во база на податоци за управување со овој ризик. Мерењето и преземањето на корективни акции е со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата. Идентификувањето и мерењето на оперативниот ризик, Штедилницата го врши преку анализа на прибраните податоци за настани кои предизвикале штета или може да предизвикаат штета. Штедилницата има дефинирано процеси за навремено доставување на извештаи за управување со оперативен ризик до Раководството.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати;
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од, Редовен основен капитал (РОК) кој се состои од Капитални инструменти од РОК, Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), Задржана нераспоредена добивка и Кумулативна сеопфатна добивка или загуба.

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ПРОДОЛЖУВА)

Стапка на адекватност на капиталот

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) кој е подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците. Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ

за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2024 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2024	Претходна година 2023
1	2		3
I	Активa пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	256.221	255.271
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	20.498	20.422
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	3.083	3.269
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	247	262
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	3.083	3269
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	6.867	6.415
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап		-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	85.847	81.814
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	345.151	340.354
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	69.030	68.071
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	100.033	98.137
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	28.98%	28.83%

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2024	Претходна година 2023
1	2	3	3
A1.	Сопствени средства	100.033	98.137
A2.	Основен капитал	100.033	98.137
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	100.033	98.137
A3.1	Позиции во РОК	100.843	99.452
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	9.897	8.506
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	112
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(810)	(1.315)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(810)	(1.315)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)
Извештај за сопствените средства (продложува)

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2024	Претходна година 2023
1	2	3	3
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
B4.4.2.	Останато	-	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
B5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
B5.1.	Позиции во ДК	-	-
B5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
B5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
B5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
B5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
B5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
B5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
B5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
B5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
B5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
B5.4.2.	Останато	-	-
B5.5.	Други позиции од ДК	-	-

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2024 и 2023 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски институции
- држава
- останати незначајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2024 и 2023 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти (продолжува)

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски институции	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		Сите останати незначајни оперативни сегменти		
2024 (тековна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 (претходна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

Штедилницата нема концентрација по значајни клиенти

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

В.Географски подрачја

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2024 (тековна година)								
Вкупни приходи	50.965	-	-	-	-	-	-	50.965
Вкупна актива	360.387	-	-	-	-	-	-	360.387
2023 (претходна година)								
Вкупни приходи	49.966	-	-	-	-	-	-	49.966
Вкупна актива	344.030	-	-	-	-	-	-	344.030

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити во банки и депозит во НБРСМ со краток рок на доспевање. Штедилницата има седумдневен депозит во НБРСМ во износ од 50 милиони денари, согласно Одлука за расположивите депозити (Сл. Весник на РСМ бр.245/24 од 28.11.2024)

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата се со променлива каматна стапка и со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

Кредитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Објективната вредност на хартиите од вредност поради нивната краткорочност ја претставува нивната сметководствена вредност.

Вложувањата во хартии од вредност се однесуваат на вложувања во благајнички записи во НБРСМ согласно Одлука за благајничките записи (Сл. Весник на РСМ бр.245/24 од 28.11.2024)

д) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

е) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со променлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Штедилницата има депозити со фиксна каматна стапка. Депозитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

е) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

ж) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

	тековна година 2024		претходна година 2023	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	63.146	63.146	49.644	49.644
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	259.231	259.231	255.317	255.317
Вложувања во хартии од вредност	6.963	6.963	7.758	7.958
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	303	303	322	322
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	253.906	253.906	238.017	238.017
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	5	5	4	4
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	37	37	36	36
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	3.288	3.288	4.414	4.414

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност****Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2024 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2023 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
(продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по
објективна вредност (продолжува)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на
објективна вредност

	тековна година 2024		претходна година 2023	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
во илјади денари				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари							
	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата**А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	1.843	1.432
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	45.618	44.014
Вложувања во хартии од вредност	464	466
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(164)	(236)
Наплатени претходно отпишани камати	1.460	1.487
Вкупно приходи од камата	49.221	47.163
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	8.913	8.234
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	-	20
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	8.913	8.254
Нето приходи/(расходи) од камата	40.308	38.909

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	2.307	1.898
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	45.618	44.014
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(164)	(236)
Наплатени претходно отпишани камати	1.460	1.487
Вкупно приходи од камата	49.221	47.163
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	20
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	8.913	8.234
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	8.913	8.254
Нето приходи/(расходи) од камата	40.308	38.909

Приходите од камата од банки се од пласирани депозити на седум дена во НБРСМ, согласно Одлука за расположивите депозити (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 и 245/24) и вложување во благајнички записи во НБРСМ, согласно Одлука за благајничките записи (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 и 245/24)

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	7.512	8.511
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	7.512	8.511
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање		
Платен промет	383	308
во земјата	383	308
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	9	14
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	100	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	492	322
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.020	8.189

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести	
Нефинансиски друштва	-
Држава	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-
Банки	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-
Домаќинства	7.512
Нерезиденти	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	7.512
Расходи за провизии и надомести	
Нефинансиски друштва	-
Држава	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-
Банки	483
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-
Нерезиденти	9
Вкупно расходи за провизии и надомести	492
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	7.020
	8.189

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето- основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од тргување	-	

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2024	претходна година 2023
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	(2)
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	-
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-
останати курсни разлики, на нето основа	-
Нето приходи/(расходи) од курсните разлики	(2)

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	74	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	42	29
Наплатени претходно отпишани побарувања	1.956	1.315
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	-	-
- Приходи од раскинати договори за депозити	429	78
- Приходи од проект	1.104	1.388
- Други приходи	32	58
Вкупно останати приходи од дејноста	3.637	2.868

Приходите од проекти во износ од 1.104 илјади денари (2023: 1.388 илјади денари) произлегуваат од Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 од 20 јануари 2016 година со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ и Анексите кон Договорот за давање на под-имплементација на проектна поддршка склучени во периодот од 2016 до 2019 година.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Добиените средства за набавка на основни средства при почетно признавање се третираат како разграничен приход. На секој последователен датум на известување, дел од разграничениот приход во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства се признава како приход за годината. Останатите добиени средства од Проектот се признаваат како приход во моментот на набавката или извршување на услугата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побару- вања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансис- ките средства располож- ливи за продажба	Вложувањ а во финансис- ките средства кои се чуваат до достасу- вање	Парични средства и парични еквива- ленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побару- вања	Вкупно исправка на вредноста на финансис- ките средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2024 (тековна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	18.651	-	-	-	289	2	18.942	-	18.942
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(14.658)	-	-	-	(190)	-	(14.848)	-	(14.848)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	3,993	-	-	-	99	2	4.094	-	4.094
2023 (претходна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	19.913	-	-	-	405		20.318	-	20.318
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(15.352)	-	-	-	(202)		(15.554)	-	(15.554)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	4.561	-	-	-	203		4.764	-	4.764

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2024 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-		-	
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-		-	
2023 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-	-

*само за консолидираните финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Трошоци за вработените

во илјади денари		
тековна година 2024	претходна година 2023	
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	19.547	18.941
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	7.602	7.366
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	27.149	26.307
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето		
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	-	-
Регрес за годишен одмор на вработените	552	994
Јубилејна награда	4	3
Останато	107	231
Вкупно трошоци за вработените	27.812	27.535

Штедилницата во текот на 2024 и 2023 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејна награда за стаж над десет и дваесет години во Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Амортизација

Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	780	799
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	519	617
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-

во илјади денари

тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
780	799
-	-
519	617
-	-
1.299	1.416

Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти	656	652
Транспортни средства	83	-
Мебел и канцелариска опрема	890	930
Останата опрема	76	80
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	7	-

Вкупно амортизација**16. Останати расходи од дејноста**

Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	609	571
Премии за осигурување на имотот и на вработените	223	211
Материјали и услуги	8.287	7.593
Административни и трошоци за маркетинг	2.354	1.947
Останати даноци и придонеси	436	395
Трошоци за кирии	2.061	2.022
Трошоци за судски спорови	146	135
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа	145	108
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа	-	-
Други резервирања, на нето основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	69	20

во илјади денари

тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
609	571
223	211
8.287	7.593
2.354	1.947
436	395
2.061	2.022
146	135
145	108
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
69	20
14.330	13.002

Вкупно останати расходи од дејноста

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка

А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок

Тековен данок на добивка

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината 231 193
Корекции за претходни години - -
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -
Промени во сметководствени политики и грешки - -
Останато - -

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината - -
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби - -
Промени во даночната стапка - -
Воведување нови даноци - -
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -
Останато - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
231	193
-	-
-	-
-	-
-	-
231	193
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
231	193

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех 231 193
Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех - -
Признаен во капиталот и резервите - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
231	193
231	193
-	-
-	-
-	-
231	193

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2024		претходна година 2023	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1.718	-	1.585
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0	172	10,0	159
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	10,5	180	9,6	152
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(7,0)	(121)	(7,4)	(118)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		231		193
Просечна ефективна даночна стапка	13,5		12,1	

Во фискалната 2024 и 2023 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од 1.206 илјади денари и 1.181 илјади денари соодветно).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2024			претходна година 2023		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
во илјади денари						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

19. Средства за тргување

Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Хартии од вредност за тргување		
Должнички хартии од вредност за тргување		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргување		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2024		претходна година 2023	
		Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
А	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	Според видот на променливата				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	Според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА**Ризици и неизвесности**

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2024		претходна година 2023		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправка на вредн.
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3	Група 4	Група 1	Група 2	Група 3	Група 4
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	11.335	241.058	13.855	235.012
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	991	31.053	985	31.796
побарувања врз основа на камати	1.940	-	1.734	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	69.640	(69.640)	62.644	(62.644)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	83.906	202.471	79.218	204.164
(Исправка на вредноста)	(11.081)	(16.065)	(17.278)	(10.787)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	72.825	186.406	61.940	193.377

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

Во илјади денари	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Испра в-ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	4.090	10.605	13.370	28.065	4.287	10.674	10.975	25.936
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	2.527	11.051	5.073	18.651	2.753	9.320	7.840	19.913
Трансфер во:	(4.498)	(6.038)	(4.122)	(14.658)	(5.731)	(4.867)	(4.754)	(15.352)
- исправка на вредноста за Група 1	(2.085)	2.085	-	-	(2.202)	2.199	3	-
- исправка на вредноста за Група 2	3.714	(5.364)	1.650	-	4.983	(6.721)	1.738	-
- исправка на вредноста за Група 3 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	3	(3)	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(4.912)	(4.912)	-	-	(2.432)	(2.432)
Состојба на 31 декември	3.748	12.342	11.056	27.146	4.090	10.605	13.370	28.065

Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ, односно од 01.07.2019 година Штедилницата изврши пренос на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредност, односно да издвојува посебна резерва од 100%. Од 01.01.2024 година, Штедилницата издвојува посебна резерва од 100% за сите побарувања со повеќе од 365 денови на доцнење (2023: над 600 дена на доцнење)

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)

Првокласни инструменти за обезбедување
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)
државни хартии од вредност
државни безусловни гаранции
банкарски гаранции
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)
Гаранции од физички лица
Залог на недвижен имот
имот за сопствена употреба (станови, куќи)
имот за вршење дејност
Залог на подвижен имот
Останати видови обезбедување (предмети од злато)
Необезбедени

**Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти
намалени за исправката на вредноста**

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
19.128	13.149
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
225.571	226.497
-	-
-	-
-	-
14.532	15.671
-	-
259.231	255.317

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)**23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	6.963	7.982
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	6.963	7.982
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	6.963	7.982

Во илјади денари	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

Штедилницата има вложено во благајнички записи во НБРСМ износ од 7 милиони денари со рок на доспевање 05.02.2025 година и каматна стапка 5,55% годишна.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

24. Вложување во подружници и придружени друштва

А. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
Тековна година 2024	-	-	-	-	-
Претходна година 2023	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	101	146
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	367	479
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)		
ситен инвентар	20	20
залиха на материјали	85	106
други побарувања	38	25
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	611	776
(Исправка на вредноста)	(308)	(454)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	303	322

	тековна година 2024				тековна година 2023			
	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	6	448	454	-	12	379	391
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	4	87	200	291	3	43	360	406
(ослободување на исправката на вредноста)	(5)	(57)	(128)	(190)	(4)	(25)	(173)	(202)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1)	1	-	-	(1)	1	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	2	(22)	20	-	2	(25)	23	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(247)	-	-	-	(141)	(141)
Состојба на 31 декември	-	15	293	308	-	6	448	454

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност
Сопственички инструменти
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други клиенти
Останати побарувања
Вкупно заложени средства

Во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)
 преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)
 преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)
 загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)
 загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност
на 1 јануари 2023 (претходна година)
на 31 декември 2023 (претходна година)
на 31 декември 2024 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2024 преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна нето сегашна вредност од 0 денари (2023: 0 денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2024 година изнесува 140 илјади денари (2023: 140 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	8.048	-	4.579		-	-	12.627
Зголемувања преку нови набавки		57	-			-		57
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		(19)	-	(96)	-	-		(115)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка		-				-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	8.086	-	4.483		-	-	12.569
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	8.086	-	4.483	-	-	-	12.569
Зголемувања преку нови набавки	-	373	-	15	-	-	-	388
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(151)	-	-	-	-	-	(151)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка	-		-			-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	8.308	-	4.498	-	-	-	12.806

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	2.935	-	2.647	-	-	-	5.582
амортизација за годината		799	-	617	-	-	-	1.416
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		(19)	-	(96)	-	-	-	(115)
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)		3.715		3.168	-	-	-	6.883
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	3.715	-	3.168	-	-	-	6.883
амортизација за годината	-	780	-	519	-	-	-	1.299
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(151)	-	-	-	-	-	(151)
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)		4.344		3.687	-	-	-	8.031
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	5.113		1.932				7.045
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	4.371	-	1.315	-	-	-	5.686
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	3.964		811				4.775

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
во илјади денари							
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2024 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Набавени се нематеријални средства во износ од 388 илјади денари кои се ставени во употреба.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)
 зголемувања
 зголемувања преку деловни комбинации
 (отуѓување и расходување)
 (отуѓувања преку деловни комбинации)
 (пренос во нетековни средства кои се
 чуваат за продажба)
 пренос од нетековни средства кои се
 чуваат за продажба
 останати преноси

Состојба на 31 декември 2023 (претходна
 година)

Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)
 зголемувања
 зголемувања преку деловни комбинации
 (отуѓување и расходување)
 (отуѓувања преку деловни комбинации)
 (пренос во нетековни средства кои се
 чуваат за продажба)
 пренос од нетековни средства кои се
 чуваат за продажба
 останати преноси

Состојба на 31 декември 2024 (тековна
 година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспор тни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Недвижност и и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	26.006	1.629	10.367	993	-	-	6	39.001
зголемувања	-	239	-	1.358	-	-	-	-	1.597
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	(444)	-	-	-	-	(444)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	26.245	1.629	11.281	993	-	-	6	40.154
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	26.245	1.629	11.281	993	-	-	6	40.154
зголемувања	-	-	1.465	1.058	-	-	-	107	2.630
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(955)	(826)	(36)	-	-	(6)	(1.823)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	26.245	2.139	11.513	957	-	-	107	40.961

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностит е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
во илјади денари									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	3.908	1.629	7.993	297	-	-	6	13.833
амортизација за годината	-	652	-	930	80	-	-	-	1.662
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(444)	-	-	-	-	(444)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)		4.560	1.629	8.479	377	-	-	6	15.051
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	4.560	1.629	8.479	377	-	-	6	15.051
амортизација за годината	-	656	83	890	76	-	-	7	1,712
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(955)	(789)	(21)	-	-	(6)	(1.771)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	5.216	757	8.580	432	-	-	7	14.992
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	22.098	-	2.374	696	-	-	-	25.168
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	21.685	-	2.802	616	-	-	-	25.103
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	21.029	1.382	2.933	525	-	-	100	25.969

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земен под закуп	Вкупно
во илјади денари									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.
На 31 декември 2024 и 2023 година Штедилницата нема недвижности и опрема каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Штедилницата во 2024 година набави нов автомобил, а го продаде стариот автомобил.

Штедилницата во 2024 година изврши реновирање на 3 филијали.

Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година, не надминува 30% од сопствените средства на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
37	36

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

	тековна година 2024			претходна година 2023		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2023				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-

Б. Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

*Вкупно група на средства за отуѓување**Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2024		претходна година 2023		
Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Субординирани обврски				
-	-	-	-	-
Останати финансиски обврски				
-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
-	-	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари

Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината

(Трансфер во други резервни фондови)

Состојба на 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити (продолжува)**34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	6.444	-	6.076	-
Орочени депозити	14.175	200.398	16.936	186.406
Ограничени депозити	405	31.725	20	27.877
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	759	-	702	-
	21.783	232.123	23.734	214.283
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	93.236	(93.236)	71.888	(71.888)
Вкупно депозити на други комитенти	115.019	138.887	95.622	142.395

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36. Обврски по кредити**А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2024		претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	5	-	4	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати		-		-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	5	-	4	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити (продолжува)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

		во илјади денари			
		тековна година 2024		претходна година 2023	
		краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>					
	-	-	-	-	-
Комерцијална банка	5	-	-	4	-
	5	-	-	4	-
<i>странски извори:</i>					
Тековна достасаност	-	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	5	-	-	4	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалнит е обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	-	638	-	-	-	638
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	110	-	-	-	110
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(30)	-	-	-	(30)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(3)	-	-	-	(3)
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	715	-	-	-	715
Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)	-	-	715	-	-	-	715
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	167	-	-	-	167
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(40)	-	-	-	(40)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(22)	-	-	-	(22)
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	820	-	-	-	820

Штедилницата во 2024 година издвои нето резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во нето износ од 145 илјади денари (2023: 107 илјади денари). Штедилницата во 2024 година искористи 40 илјади денари средства за исплата на јубилени награди (2023: 30 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Обврски кон добавувачите	309	288
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	8	9
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	11	17
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
одложени приходи– проект	2.802	3.906
обврски по преземени побарувања	-	-
Останато	158	194
Вкупно останати обврски	3.288	4.414

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде Штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 240.097 УСД. Во 2019 се добиени дополнителни средства од Проектот во износ од 70 000 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Проектот заврши во 2019 година, од добиените средства се изврши набавка на материјални и нематеријални средства и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. Добиените средства за набавка на материјални и нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана и признаена за соодветните средства. Останатите добиени средства од Проектот се приходуваани во моментот на набавка или извршување на услугата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал**A. Запишан капитал**

во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	75.607	75.607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акцијата	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	75.607	75.607

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал (продолжува)**Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
Име на содружник	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75.607	75.607	100%	100%
Вкупно	75.607	75.607	100%	100%

Основната главнина на Штедилницата е уплатена во целост. Согласно Изјавата за основање на Штедилница ФУЛМ Штедилницата не исплаќа дивиденда на основачот по основ на уделот што го има во основната главнина на Штедилницата.

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

41. Заработка по акција**A. Основна заработка по акција***Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

број на акции	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-

Б Разводната заработка по акција*Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

Број на акции	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-
-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42.Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)
42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

во илјади денари	
тековна година 2024	претходна година 2023
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2024			претходна година 2023		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

A. Биланс на состојба

денари во илјади	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	68	68
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(13)	(13)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	55	55
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.912	4.068	5.980
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.912	4.068	5.980
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедил- ницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки						
Средства за тргување						
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити						
потрошувачки кредити	-	-	-	-	104	104
побарувања по						
финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по						
факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и						
побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од						
вредност	-	-	-	-		
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(16)	(16)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	88	88
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.724	4.034	5.758
Издадени хартии од						
вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.724	4.034	5.758
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални						
обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални						
средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	19	19
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	19	19
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	66	199	265
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	955	955
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	66	1.154	1.220

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2023 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	57	57
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	57	57
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	57	185	242
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	843	843
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	57	1.028	1.085

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)**В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата**

	во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените	8.850	8.528
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Вкупно	8.850	8.528

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- содружници со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на удели со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие содружници – правни лица;
- други лица со кои Штедилницата има блиски врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми

А. Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	Над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)
Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател
Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
во илјади денари				
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

Вредност на имотот земен под финансиски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)

зголемувања

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)

зголемувања

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2024 (тековна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2023 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i> Состојба на 31 декември 2024 (тековна година) Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	321	321	-	-
Вкупно	321	321	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година) Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	286	286	-	-
Вкупно	286	286	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

46. Плаќања врз основа на акции

во илјади денари			
тековна година 2024		претходна година 2023	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2024		претходна година 2023	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината:			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	49.644.315,00			63.145.538,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	0,00			0,00
142	-- Благајнички записи	0,00			0,00
143	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
144	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	0,00			0,00
146	-- Кредити	0,00			0,00
147	-- Депозити	0,00			0,00
148	-- Останати побарувања	0,00			0,00
149	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	255.316.300,00			259.230.765,00
151	-- Кредити	283.381.468,00			286.376.366,00
152	-- Останати побарувања	0,00			0,00
153	-- Исправка на вредноста	28.065.168,00			27.145.601,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	7.958.309,00			6.962.510,00
155	-- Благајнички записи	7.958.309,00			6.962.510,00
156	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
157	-- Останати должнички хартии од вредност	0,00			0,00
158	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	0,00			0,00
160	-- Вложувања во придружени друштва (161+162)	0,00			0,00
161	-- Вложувања во банки	0,00			0,00

162	-- Останати вложувања во придружени претпријатија	0,00		0,00
163	-- Вложувања во подружници (164+165)	0,00		0,00
164	-- Вложувања во банки	0,00		0,00
165	-- Останати вложувања во подружници	0,00		0,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	0,00		0,00
167	-- Заеднички вложувања во банки	0,00		0,00
168	-- Останати заеднички вложувања	0,00		0,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	5.685.718,00		4.774.281,00
170	-- Основачки издатоци	0,00		0,00
171	-- Издатоци за истражување и развој	0,00		0,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.314.949,00		810.256,00
173	-- Гудвил	0,00		0,00
174	-- Останати нематеријални средства	4.370.769,00		3.964.025,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	25.103.470,00		25.969.883,00
176	-- Земјиште	0,00		0,00
177	-- Недвижности и опрема	25.103.470,00		25.969.883,00
178	-- Останати материјални средства	0,00		0,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	176.059,00		202.092,00
180	-- Ограничени депозити	0,00		0,00
181	-- Дериватни средства чувани за управување со ризик	0,00		0,00
182	-- Вградени деривати	0,00		0,00
183	-- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0,00		0,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0,00		0,00
185	-- Заложени средства	0,00		0,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	0,00		0,00
187	-- Аванси за материјални средства	0,00		0,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	0,00		0,00
189	-- Одложени даночни средства	0,00		0,00
190	-- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	0,00		0,00
191	-- Останати побарувања	629.990,00		510.458,00
192	-- Исправка на вредноста	453.931,00		308.366,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	146.402,00		100.564,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	344.030.573,00		360.385.633,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	243.187.115,00		258.055.521,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	4.305,00		4.548,00

197	-- Трансакциски сметки	0,00		0,00
198	-- Депозити	0,00		0,00
199	-- Ограничени депозити	0,00		0,00
200	-- Обврски по кредити	4.305,00		4.548,00
201	-- Останати обврски	0,00		0,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	238.017.244,00		253.905.745,00
203	-- Трансакциски сметки	0,00		0,00
204	-- Депозити	210.120.998,00		221.775.950,00
205	-- Ограничени депозити	27.896.246,00		32.129.795,00
206	-- Обврски по кредити	0,00		0,00
207	-- Останати обврски	0,00		0,00
208	-- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	0,00		0,00
209	-- Издадени инструменти на пазарот на пари	0,00		0,00
210	-- Издадени сертификати за депозит	0,00		0,00
211	-- Издадени обврзници	0,00		0,00
212	-- Останати издадени должнички хартии од вредност	0,00		0,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	4.433.527,00		3.313.609,00
214	-- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0,00		0,00
215	-- Вградени деривати	0,00		0,00
216	-- Обврски за тргување	0,00		0,00
217	-- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0,00		0,00
218	-- Обврски за данок на добивка	35.987,00		36.702,00
219	-- Одложени даночни обврски	0,00		0,00
220	-- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0,00		0,00
221	-- Останати обврски	4.397.540,00		3.276.907,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	16.937,00		11.372,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	715.102,00		820.247,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	0,00		0,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	715.102,00		820.247,00
226	-- Останати резервирања	0,00		0,00
227	-- Субординирани обврски	0,00		0,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	100.843.458,00		102.330.112,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00		75.607.001,00
230	-- Премии од акции	0,00		0,00
231	-- Откупени сопствени акции (-)	0,00		0,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00		15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00		15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00		348,00

235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00			112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	1.391.752,00			1.486.654,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	0,00			0,00
238	-- Задржана добивка	8.505.557,00			9.897.309,00
239	-- Пренесена загуба (-)	0,00			0,00
240	-- Малцинско учество	0,00			0,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	344.030.573,00			360.385.633,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	120.222.495,00			130.911.275,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	120.222.495,00			130.911.275,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	47.162.652,00			49.221.472,00
2	-- Расходи за камата	8.253.577,00			8.913.207,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	8.510.639,00			7.511.780,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	322.093,00			492.322,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	0,00			0,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	1.963,00			0,00
10	-- Останати приходи од дејноста	2.868.779,00			3.636.768,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	27.535.229,00			27.811.752,00
12	-- Плати	17.383.352,00			17.933.275,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	8.923.943,00			9.215.172,00
14	-- Останати користи за вработените	1.227.934,00			663.305,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	3.078.252,00			3.011.434,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	0,00			0,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	4.871.577,00			4.238.817,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	4.764.049,00			4.093.672,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	0,00			0,00
20	-- Останати резервирања	107.528,00			145.145,00

21	-- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
22	-- Останати расходи од дејноста	12.894.831,00			14.184.440,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.584.548,00			1.718.048,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	0,00			0,00
25	-- Добивка од прекинато работење	0,00			0,00
26	-- Загуба од прекинато работење	0,00			0,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.584.548,00			1.718.048,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	0,00			0,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	192.796,00			231.394,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	1.391.752,00			1.486.654,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	0,00			0,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00			31,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00			0,00
35	-- Добивка која припаѓа на малцинското учество	0,00			0,00
36	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00			0,00
37	-- Загуба која се однесува на малцинското учество	0,00			0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги) користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00

605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Оштетување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	0,00			0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	8.085.560,00			8.307.476,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	0,00			0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	3.714.791,00			4.343.451,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	4.370.769,00			3.964.025,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
614	-- Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00			0,00
618	-- Оштетување на набавени бази на податоци	0,00			0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00			0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци(< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
622	-- Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	26.245.364,00			26.245.364,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	4.560.184,00			5.216.319,00
627	-- Оштетување на градежни објекти	0,00			0,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	21.685.180,00			21.029.045,00

629	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.629.222,00			2.139.326,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.629.222,00			757.504,00
631	-- Оштетување на транспортни средства	0,00			0,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	0,00			1.381.822,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	109.800,00			109.800,00
634	-- Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00			0,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	109.800,00			109.800,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	0,00			0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	7.115.463,00			7.497.182,00
638	-- Оштетување на компјутерска опрема	0,00			0,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	5.263.790,00			5.475.284,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	1.851.673,00			2.021.898,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	0,00			0,00
642	-- Драгоцени метали и камења	0,00			0,00
643	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00			0,00
644	-- Други скапоцености	0,00			0,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	0,00			0,00
646	-- Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	0,00			0,00
647	-- Нефинансиски друштва	0,00			0,00
648	-- Финансиски друштва	0,00			0,00
649	-- Нерезиденти (АОП 650+651)	0,00			0,00
650	-- Нефинансиски друштва	0,00			0,00
651	-- Финансиски друштва	0,00			0,00
652	-- Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	0,00			0,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	0,00			74.160,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	78.279,00			428.646,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	29.072,00			41.804,00



656	-- Приходи врз основа на девизно работење(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00			0,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	1.446.456,00			1.135.943,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	322.093,00			492.322,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	571.435,00			609.007,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	27.535.229,00			27.811.752,00
661	-- Трошоци за плати	26.307.295,00			27.148.447,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	7.366.030,00			7.601.553,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	1.557.913,00			1.613.619,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	0,00			0,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	1.227.934,00			663.305,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.462.722,00			1.548.012,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	6.634.803,00			7.277.831,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	211.194,00			234.199,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	811.504,00			918.299,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	887.776,00			803.529,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	1.669.279,00			2.045.153,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	209.507,00			234.843,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	25.603,00			37.677,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	369.172,00			397.887,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	324.232,00			354.261,00
677	-- Комунални такси	23.736,00			22.422,00
678	-- Придонес за користење на градежно земјиште	0,00			0,00
679	-- Останато	21.204,00			21.204,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	25.871,00			25.764,00
681	-- Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00
682	-- Трошоци за девизно - валутно работење(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00

683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	15.965,00			52.239,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	0,00			0,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	1.963,00			0,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	32,00			31,00
687	-- Исплатена дивиденда	0,00			0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4484	- 64.190 - Друго монетарно посредување				60.370.020,00

Потпишано од:

Jovanka Todorova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ОЗЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ: *Јеванка Тодорова*

УПРАВУТЕЛ:



Прилог 2-Годишен извештај

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Св. Кирил и Методиј 48, Скопје
4030999359702

Јавна информација од ограничен карактер

Во согласност со член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, во продолжение следува:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2024 година

Кон билансот на состојба пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. декември 2024 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансната актива и пасива изнесува 491.296.908,00 денари (31.12.2023 - 464.253.068,00 денари). Во билансот на успех на истата деловна година, вкупниот приход изнесува 60.370.020,00 денари (31.12.2023 - 58.542.070,00 денари), вкупните расходи изнесуваат 58.651.972,00 денари (31.12.2023 - 56.957.522,00 денари). Показаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува 1.718.048,00 денари (31.12.2023 - 1.584.548,00 денари), а нето добивката (добивката по оданочување) за 2024 година изнесува 1.486.654,00 денари (31.12.2023 - 1.391.752,00 денари).

Деловната година траела 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2024 година.

Главни фактори кои имаат влијание на определувањето на работата на Штедилницата и промени во опкружувањето

Штедилницата ФУЛМ е финансиска институција специјализирана за микро кредитирање и микро депозити од физички лица. Недостатокот на ваков вид финансиски услуги е основниот фактор што го определува работата на Штедилницата ФУЛМ. Во 2024 година, Штедилницата работеше во глобална економија која постепено закрепнуваше, со пониска инфлација и поволни финансиски услови преку намалување на референтната каматна стапка, но сè уште беа присутни ризици од надворешното опкружување, поврзани со високата геополитичка и економска неизвесност. Во 2024 година, Штедилницата продолжи со прилагодување на своето работење со новонастанатите услови и измените во подзаконската регулатива. Народната банка на Република Северна Македонија донесе измени во Одзаката за методологија за управување со кредитен ризик, со што се воведоа нови правила за идентификација на нефункционални кредитни изложености. И покрај отежнатото деловно опкружување, Штедилницата успеа да го задржи квалитетот на кредитно портфолио. Штедилницата направи проценка на потенцијалната ненаплатливост на кредитното портфолио како последица на енергетската и економската криза и зголемувањето на каматните стапки, преку соодветни исправки на вредноста на финансиските средства.

2. Одговор на Штедилницата на промените и нивното влијание

Со цел да се адаптира на промените во деловното опкружување во текот на 2024 година, Штедилницата продолжи со мерки за управување со ризиците и понуди кредити со фиксни и променливи каматни стапки на своите клиенти. За справување со економската и енергетската криза и минимизирање на кредитниот ризик, Штедилницата продолжи со исплата на кредити, со детална анализа на кредитната способност на клиентите, при што се водеше сметка за задолженоста на кредитокорисниците во однос на нивните приходи. Во текот на 2024 година, поради намалувањето на инфлацијата, дојде до намалување на референтната каматна стапка, а со тоа и на каматните стапки на кредитите и депозитите. Продолживме со воведување на иновативни производи за кредитирање и штедење како дел од зелената агенда Go Green, извршивме дополнувања и измени на постоечките продукти, зголемивме маркетинг активност поврзани за 25 годишнината на Штедилница, за кредитирање и штедење (особено преку интернет страницата на Штедилницата и социјалните медиуми), и продолживме со спроведување на EaSi програмата за поедноставен пристап до кредитни линии во руралните средини. Штедилницата им овозможи на своите



клиенти користење на мобилната апликација - mFULM, надополнета со е-банкарство, електронски пристап со можност за плаќање на услуги, онлајн апликации и веб пристапи за идентификација на клиентите. Во 2024 година, бројот на вработени во однос на претходната година остана исти и на 31.12.2024 година изнесуваше 31 вработен.

3. Политика на вложување за одржување и поддршка на успехот на Штедилницата

Во текот на 2024 година, Штедилницата ФУЛМ набави нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 3.017.780,00 денари (31.12.2023 - 1.722.539,00 денари). Штедилницата инвестираше во набавка на ново службено возило, софтверски модули за усогласување со законската регулатива, нова хардверска опрема и реновирање на две филијали.

4. Политика на извори на средства на Штедилницата

Според политиките на Штедилницата, најголемиот дел од позитивните резултати од работата се остварени од сопствени извори на средства. Изворите на средства на Штедилницата се сопствениот капитал, резервите и депозитите на населението. Во структурата на пасивата, капиталот и резервите учествуваат со 28,3%, депозитите на населението учествуваат со 70,5%, а другите обврски учествуваат со 1,2% во вкупната пасива.

5. Политика на однос на долгорочниот долг кон основната главнина

Штедилницата ФУЛМнето добивката од 1.391.752,00 денари од деловната 2023 година ја распредели како реинвестирана добивка согласно одлука. Реинвестираната добивка беше искористена во 2024 година за проширување на дејноста на Штедилницата. **Политика на управување со ризик**

Во своето работење, Штедилницата е изложена на различни ризици, вклучувајќи кредитен ризик, оперативен ризик, ликвидносен ризик, ризик од концентрација на изложености, репутациски ризик, стратешки ризик, ризик од промени на каматни стапки и други. Следејќи ја регулативата на Народната банка на Република Северна Македонија, Штедилницата обезбедува соодветна рамка за управување со овие ризици во рамките на своето работење. Организацијата на функцијата за управување со ризици овозможува ефективна имплементација на политиките за управување со ризици. Во текот на годината, Штедилницата спроведе измени и дополнувања на повеќе политики и интерни акти, со цел тие да бидат усогласени со актуелната законска и подзаконска регулатива на Народната банка на Република Северна Македонија.

7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во согласност со член 455 и 456 од Законот за трговски друштва, Штедилницата нема реализирано големи зделки или меѓусебно поврзани зделки чиишто вредности надминуваат 20% од книговодствената вредност на друштвото, според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата не реализирала зделки со заинтересирани страни.

8. Вонбилансни средства на Штедилницата

На 31.12.2024 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата изнесува 130.911.275,00 денари (31.12.2023 - 120.222.495,00 денари). Според Меѓународните стандарди за финансиско извештување (МСФИ), вредноста на вонбилансната евиденција не се одразува во билансот на состојба.

9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен потфат



2

Макроекономските услови во кои Штедилницата ќе ја реализира својата активност во 2025 година се под влијание на домашните политички случувања, но и на неизвесниот и непредвидлив глобален амбиент, кој носи ризици за економскиот раст и инфлацијата. Во овие услови, Штедилницата очекува кредитен раст во текот на годината, кој ќе биде финансиран најмногу преку депозитната база, која исто така се очекува да бележи раст. Со измените на Законот за банките, се овозможи воведување на нови услуги за клиентите, како што се платежни услуги, осигурување, сефови и други. Штедилницата ќе ги преземе сите потребни мерки за адаптирање на новонастанатите услови и во идниот период ќе се фокусира на одржување на квалитетот на кредитното портфолио, како и на давање на флексибилни решенија за потребите на клиентите. Дополнително, ќе се продолжи со ефикасно управување со трошоците и со дигитализација на процесите. Клучната стратегија ќе биде максимално искористување на постојаните капацитети, активно вклучување на вработените во Штедилницата, и интензивирање на активностите за воведување на нови платежни услуги. Преземените деловни иницијативи ќе се прошируваат со нови активности насочени кон промоција на депозитни и кредитни производи во рамките на зелената агенда Go Green, кои ќе бидат фокусирани на енергетската ефикасност и заштита на животната средина.

10. Активности во сферата на истражување и развој

Штедилница ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот врз основа на принципот на преземање знаење и умеење од земјите со понапредна и поразвиена технологија, со цел вклучување во пазарните трендови.

11. Информации во врска со стекнување на сопствени удели или акции
Штедилницата ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва.

12. Надомести на органите на управување

Максималното ангажирање на органите на управување во услови на енергетска и економска криза доведе до зголемување на обемот на работни активности на Штедилницата во текот на 2024 година. Во текот на годината се исплатени надоместоци за членовите на органите на управување во Штедилницата во вкупен износ од 914.443,00 денари (31.12.2023 - 811.504,00 денари). Според изјавите на членовите на органите на управување, вкупните плати и бруто надоместоци изнесуваат 4.993.681,00 денари за 2024 година, вклучувајќи ги и надоместите од Штедилницата.

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

Штедилницата заклучно со 31.12.2024 година има централа во Скопје и 6 (шест) филијали низ Македонија, и тоа: Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полог во Тетово, Филијала Тиквешка во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Битола во Битола, Филијала Центар, во општина Центар, Скопје како и 1 (едно) шалтерско место ЈСП во општина Гази Баба, Скопје. Остварувањето на успешни деловни резултати е нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител
М-р Елеонора Згованин Петровиќ

